

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација од страна на Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана Словенија со регистрирано седиште на ул. Трг републике 2, 1000 Љубљана, Словенија, доставено преку адвокат Ѓорѓи Георгиевски од Адвокатско друштво Георгиевски од Скопје, на седницата одржана на ден 23.06.2020 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата со која Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана Словенија со регистрирано седиште на ул. Трг републике 2, 1000 Љубљана, Словенија стекнува самостојна контрола врз Комерцијална Банка а.д. Белград, Србија со регистрирано седиште на ул. Сава бр. 14, 11000 Белград Србија, преку купопродажба на удели, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата, на ден 10.04.2020 година до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) беше доставено известување за концентрација од Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана Словенија со регистрирано седиште на ул. Трг републике 2, 1000 Љубљана, Словенија, со која Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана Словенија стекнува самостојна контрола врз Комерцијална Банка а.д. Белград, Србија со регистрирано седиште на ул. Сава бр. 14, 11000 Белград Србија, преку купопродажба на 83,23% обични акции кои ги поседува Република Србија.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација и прилозите кон истото, го утврди следното:

Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана Словенија е банка која нуди целосен опсег на финансиски услуги, вклучително банкарство за население и корпоративно банкарство, инвестиционо банкарство, услуги на пазарот на капитал, управување со средства и осигурување во Словенија.

Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана Словенија е активна во Република Северна Македонија преку НЛБ

Банка АД Скопје. НЛБ Банка АД Скопје е универзална банка која нуди целосен опсег на финансиски услуги, вклучувајќи и банкарство за население и корпоративно банкарство, инвестициско банкарство и услуги на пазарот на капитал.

Комерцијална Банка АД Белград е банка која нуди финансиски услуги, вклучувајќи и банкарство за население и корпоративно банкарство, инвестициско банкарство, услуги на пазарите на капитал и управување со средства во Србија и е единствен акционер на три зависни друштва (Комерцијална Банка АД Подгорица, Комерцијална Банка АД Бања Лука и КомБанк ИНВЕСТ АД Белград).

Комерцијална Банка АД Белград нема поврзани друштва во Република Северна Македонија.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1 и 2 од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка 6 б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Согласно член 53 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Проф. Д-р. Владимир Наумовски